



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија донесе одлука со која се врши **намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,41%**, во однос одлуката од 13.10.2020 година.

Од вечерва на полноќ малопродажните цени **ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 се намалуваат за 0,50 денар/литар** во однос на малопродажните цени утврдени со Одлуката од 13.10.2020 година. **Цените на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) и на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1) остануваат на исто ниво, односно не се менуваат.**

Од 20.10.2020 година од 00:01 часот максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат:

Моторен бензин	ЕУРОСУПЕР БС - 95	59,00 (денари/литар)
Моторен бензин	ЕУРОСУПЕР БС -98	61,00 (денари/литар)
Дизел гориво	ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	50,50 (денари/литар)
Масло за горење	Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	50,50 (денари/литар)
Мазут М-1 НС		26,754 (денари/килограм)

Малопродажната цена на **Мазутот М-1 НС се намалува за 0,109 ден/кг и ќе изнесува 26,754 ден/кг.**

Во изминатиот седумдневен период **референтните цени на светските берзи** бележат намалување кај бензинот за 2,515%, кај дизелот има зголемување за 0,074%, намалување има кај екстра лесното масло за 0,415% и кај мазутот намалувањето е за 0,633% .

Во истиот период **курсот на денарот во однос на доларот е повисок за 0,006%**.

Напоменуваме дека ова се максималните цени на нафтените деривати од 00:01 часот на 20.10.2020 година. Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките утврдени цени.

Малопродажните цени на ЕУРОДИЗЕЛ и ЕУРОСУПЕР БС – 95 во Северна Македонија и неколку земји од ЕУ (https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/weekly-oil-bulletin_en од 12.10.2020), се дадени во следната табела:



Табела 1. Малопродажни цени на Еуродизел и Еуросулер БС-95

	Еуродизел (ЕУР)	ЕУРОСУПЕР БС – 95 (ЕУР)
Северна Македонија	0,820	0,966
Австрија	1,006	1,065
Бугарија	0,923	0,928
Хрватска	1,113	1,208
Германија	1,051	1,293
Грција	1,132	1,423
Италија	1,261	1,389
Унгарија	1,028	1,048
Словенија	0,999	1,002

19.10.2020